



КОДЕКС

на однесување на родителите во ООУ „Горгија Пулевски“ -Аеродорм

- ✓ Родителот/старателот е должен своето дете редовно и на време да го праќа во училиште;
- ✓ Родителот/старателот е должен пред поаѓање на училиште да ја измери телесна температура на своето дете;
- ✓ Родителот/старателот веднаш го информира одделенскиот наставник, доколку неговото дете има покачена телесна температура над 37,4 степени;
- ✓ Родителот/старателот кој го придружува своето дете, го испраќа до означените места за застанување на минимално дозволено растојание во училишниот двор и го предава на одговорното лице пред влезот на училиштето;
- ✓ Родителот/старателот е должен во училишниот двор да одржува физичко растојание од 2 метри од другите ученици и родители;
- ✓ Родителот/старателот и ученикот се должни да го почитуваат распоредот за влез во училиште;
- ✓ Доколку родителот/старателот не го донесе ученикот во времето предвидено според распоредот за влез во училиште, должен е да почека да влезат учениците кои што се по распоред а потоа дежурниот наставник ќе го проследи ученикот до училницата;
- ✓ Родителот/старателот не влегува во просториите на училиштето.
- ✓ Родителот/старателот на дете со посебни потреби може да го придружува своето дете во училиште со задолжително носење заштитна маска и почитување на сите пропишани правила и протоколи за движење и



однесување во училиштето;

- ✓ По завржување на часовите согласно распоредот на часови наставникот ќе ги спроведе учениците до излезот на училиштето каде родителот/старателот треба да го превземе своето дете;
- ✓ Согласно протоколите наставникот треба да биде со ученикот до превземање на учениците од страна на родителот/старателот, но не подолго од 15 мин;
- ✓ Родителот/старателот е должен да го почитува Протоколот за работа на училиштето во услови на Ковид 19 за учебната 2020/2021 година;
- ✓ Родителот/старателот редовно го следи процесот на учење, успехот и поведението на своето дете;
- ✓ Родителот/старателот одржува редовна комуникација со одделенскиот раководител на неговото дете;
- ✓ Родителот/старателот е должен да одговори на поканите на одделенскиот раководител за индивидуален разговор и негово итно присуство во училиштето заради констатирана потреба иницирана од здравствената состојба на неговото дете;
- ✓ Пренесувањето на информации и состаноци со наставниците се одвива преку телефон, електронска пошта или друг тип на електронска комуникација;
- ✓ Родителот/старателот треба да ги прифаќа препораките на стручната служба и да се обрати во посочените установи заради утврдување на определени состојби и правилен третман на неговото дете;
- ✓ Родителот/старателот е должен да ја почитува личноста на другите родители, ученици, наставници и други вработени во училиштето;
- ✓ Родителот/старателот ги знае правилата на однесување во училиштето и го



мотивира своето дете тие правила да ги прифати и почитува;

- ✓ Родителот/старателот го советува своето дете да ги извршува своите училишни обврски и да не ги повредува правилата на воспитно – образовната работа;
- ✓ Родителот/старателот гради партнерски односи со наставниците со цел навремено, објективно и квалитетно информирање за тековните случувања во образованието и воспитанието на неговото дете;
- ✓ Секој родител/старател се обврзува да го почитува и спроведува овој Кодекс на однесување;

Директор

Марјан Јовановски